

## СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РЕФОРМСИ ВО ПРАВОСУДСТВОТО 2017 - 2022

### Втор квартален мониторинг бриф

Период: Декември 2018 година – Март 2019

#### 1. Закон за кривична постапка

**Стратешка насока:** 5.1.2 Правично постапување со зајакнување на правата на одбрана и заштита на човековите права во кривичната постапка

**Мерки:** 5.1.2-1 Изготвување на Закон за изменување и дополнување на ЗКП заради:

1. Хармонизирање со новодонесените директиви на ЕУ поврзани со правото на толкување и преведување во кривичната постапка, правото на информирање во кривичната постапка, заштитата на личните податоци во рамките на соработката во казнените предмети, за стандардите за правата, поддршката и заштитата на жртвите на кривичните дела;

2. Разгледување и дополнување на веќе подготвените измени и дополнувања на ЗКП заради надминување на невоедначеното толкување и невоедначена практична примена на некои одредби;

3. Прецизирање на одредбите во однос на определувањето, продолжувањето и укинувањето на мерката притвор;

4. Прецизирање на одредбите за спогодувањето за кривична санкција

**Рок на постапување:** Ноември 2017 – Јули 2018

**Планирани и спроведени активности:**

Планирани активности:	Планиран рок за спроведување:	Спроведени активности:
Формирање работна група од судии, јавни обвинители, НП, СЈО, претставници од МВР, адвокати, академска заедница	<b>1. Ноември 2017</b>	Работната група е формирана
2. Анализа на европското законодавство во оваа област	<b>2. Декември 2017</b>	Не е спроведено.
3. Одржување на јавни расправи и дебати	<b>3. Февруари 2018</b>	Не е спроведено
4. Изготвување и доставување на предлог Закон до Влада на РСМ.	<b>4. Февруари 2018</b>	Не е спроведено.

5. Усвоени Предлог закони од страна на Владата на РСМ	<b>5.Април 2018</b>	Не е спроведено
6. Донесен закон од Собранието на РСМ	<b>6. Мај 2018</b>	Не е спроведено
7. Редовни обуки заради правилно толкување и имплементација на законот	<b>7. Јули 2018</b>	Не е спроведено

На 13.11.2018 на ЕНЕР беше објавено известување за почеток на процесот за подготовка на Предлог на Закон за кривичната постапка, а со цел отстранување на недостатоците и усогласување на законот со најновите меѓународни стандарди во оваа област. На 19.11.2018 на ЕНЕР беше објавен текстот на Нацрт-предлог закон за кривичната постапка. На текстот беа доставени коментари од страна на Македонското здружение на млади правници и Коалиција „ Сите за правично судење“<sup>1</sup>.

## **2. Закон за јавно обвинителство**

**Стратешка насока:** 4.1.3.1 Усогласување на Законот за јавното обвинителство со Законот за кривична постапка

**Мерка:** 4.1.3.1 -1 Донесување на нов Закон за јавното обвинителство

**Рок на постапување:** февруари 2018 – септември 2018

**Планирани и спроведени активности:**

<b>Планирани активности:</b>	<b>Планиран рок за спроведување:</b>	<b>Спроведени активности:</b>
1. Формирање на работна група со вклучување на јавни обвинители, претставници од СЈОРСМ, Здружение на јавни обвинители, академска јавност, НП, судии и адвокати.	1. Февруари 2018	Не е спроведено.  Со Решение за формирање на работна група за изготвување на законите од казнено-правната област согласно Стратегијата за реформа во правосудниот сектор и имплементирање на механизмот за надворешна контрола, бр. 23-3992/1 од 01.11.2017г., кое подоцна е дополнето со Решение бр. 23-992/2, а изготвени од страна на Министерот за правда, формирана е работна група.
2. Компаративна анализа и разгледување на можните законски решенија	2. Април 2018	Не е спроведено.
3. Подготовка на нацрт закон	3 Мај 2018	Не е спроведено.

<sup>1</sup> Коментари на Нацрт-предлог Законот за кривичната постапка - <https://ener.gov.mk/default.aspx?>

4. Запознавање на јавноста со предложеното законско решение (објава на ЕНЕР и јавна расправа)	4. Јуни 2018	На 04.12.2018 поставен на ЕНЕР Нацрт предлог закон за ЈО, а на 05.12.2018 беше поставен Нацрт предлог закон за СЈО ( како два посебни закони).
5. Доставување на предлог Закон до Влада на РСМ.	5. Јуни 2018	Не е спроведено.
6. Усвоени Предлог закон од страна на Владата на РСМ	6. Јули 2018	Предлог-Закон за Јавно обвинителство со решение за СЈО усвоен на 124 Владина седница (05.03.2019). Усвоениот Предлог Закон за ЈО со инкорпорирано СЈО во него, како решение е сосема поразлично од тоа што до тогаш било дискутирано во работната група и од она што беше во Декември 2018 објавено на ЕНЕР..
7. Донесен закон од Собранието на РСМ	7. Септември 2018	Не е спроведено.

#### Стратешка насока: 4.1.3.8 Оптимизација на структурата на Јавното обвинителство

- Мерка:**
- 4.1.3.8-1** 1. Сеопфатна анализа за структурата на ЈО на територијата на РСМ во корелација со анализата за организацијата на судската мрежа.
2. Донесување на нов закон за јавно обвинителство со цел структурата на ЈО да ја следи судската организациона поставеност.

**Рок на постапување: февруари 2018 – септември 2018**

**Планирани и спроведени активности:**

Планирани активности:	Планиран рок за спроведување:	Спроведени активности:
1. Формирање на работна група со вклучување на јавни обвинители, судии, академска заедница, граѓански сектор и експерти од ЕУ.	1. Февруари 2018	Не е спроведено.  Со Решение за формирање на работна група за изготвување на законите од казнено-правната област согласно Стратегијата за реформа во правосудниот сектор и имплементирање на механизмот за надворешна контрола, бр. 23-3992/1 од 01.11.2017г., кое подоцна е дополнето со Решение бр. 23-992/2, а изготвени од страна на Министерот

		за правда, формирана е работна група
2. Подготовка на нацрт закон	2. Април 2018	Не е спроведено.
3. Запознавање на јавноста со предложеното законско решение (објава на ЕНЕР и јавна расправа)	3 Мај 2018	На 04.12.2018 поставен на ЕНЕР Нацрт предлог закон за ЈО, а на 05.12.2018 беше поставен Нацрт предлог закон за СЈО ( како два посебни закони).
4. Доставување на предлог Закон до Влада на РСМ.	4. Јуни 2018	Не е спроведено.
5. Усвоени Предлог закон од страна на Владата на РСМ	5. Јуни 2018	Предлог-Закон за Јавно обвинителство со решение за СЈО усвоен на 124 Владина седница (05.03.2019). Усвоениот Предлог Закон за ЈО со инкорпорирано СЈО во него, како решение е сосема поразлично од тоа што до тогаш било дискутирано во работната група и од она што беше во Декември 2018 објавено на ЕНЕР.
6. Донесен закон од Собранието на РСМ	6. Јули- Септември 2018	Не е спроведено.

**Стратешка насока: 4.1.3.9 Редефинирање на правниот статус на СЈО во посебно јавно обвинителство со автономна надлежност, во рамките на ЈО, за цела територија на РСМ, со седиште во Скопје и проширување на надлежноста со гонење на кривични дела од висок профил на корупција**

**Мерка:** 4.1.3.9-1 Донесување на нов Закон за јавно обвинителство

**Рок на постапување: февруари 2018 – септември 2018**

**Планирани и спроведени активности:**

Планирани активности:	Планиран рок за спроведување:	Спроведени активности:
1. Формирање на работна група вклучување на јавни обвинители, претставници од СЈОРСМ, Здружение на јавни обвинители, академска јавност, ГС, НП, судии и адвокати.	1. Февруари 2018	Не е спроведено.  Со Решение за формирање на работна група за изготвување на законите од казнено-правната област согласно Стратегијата за реформа во правосудниот сектор и имплементирање на механизмот за надворешна контрола, бр. 23-3992/1 од 01.11.2017г., кое подоцна е

		дополнето со Решение бр. 23-992/2, а изготвени од страна на Министерот за правда, формирана е работна група
2. Компаративна анализа и разгледување на можните законски решенија	2. Април 2018	Не е спроведено.
3. Подготовка на нацрт закон	3. Мај 2018	Не е спроведено.
4. Запознавање на јавноста со предложеното законско решение (објава на ЕНЕР и јавна расправа)	4. Јуни 2018	На 04.12.2018 поставен на ЕНЕР Нацрт предлог закон за ЈО, а на 05.12.2018 беше поставен Нацрт предлог закон за СЈО ( како два посебни закони).
5. Доставување на предлог Закон до Влада на РСМ.	5. Јуни 2018	Не е спроведено.
6. Усвоени Предлог закон од страна на Владата на РСМ	6. Јули 2018	Предлог-Закон за Јавно обвинителство со решение за СЈО усвоен на 124 Владина седница (05.03.2019). Усвоениот Предлог Закон за ЈО со инкорпорирано СЈО во него, како решение е сосема поразлично од тоа што до тогаш било дискутирано во работната група и од она што беше во Декември 2018 објавено на ЕНЕР.
7. Донесен закон од Собранието на РСМ	6. Септември 2018	Не е спроведено.

На 04.12.2018 година на ЕНЕР беше објавен текстот на Нацрт-предлог законот за јавно обвинителство, додека пак на 05.12.2018 беше објавен нацрт-предлог законот за специјалното јавно обвинителство. На 05.03.2019 година на 124 седница на Влада, беше усвоен Предлог закон за јавно обвинителство со сосема различна содржина од оние две решенија на кои работеше работната група и кои беа презентирани пред Советот за следење на реформите во правосудството, каде што членуваат граѓански организации. Со тоа што ова законско решение го заобиколи Советот, всушност ги заобиколи и граѓанските организации, не оставајќи простор за развивање на стручна јавна дебата за предложеното законско решение. Воедно, текстот на предлог-законот што помина на владина седница воопшто не беше објавен на ЕНЕР (поточно, на енер беше објавен една верзија на Предлог-Законот за ЈО, додека на владина седница беше усвоено нешто сосема друго кое пред тоа никогаш не било никаде јавно објавено или дискутирано) и истиот се донесе во скратена постапка, што дополнително придонесува да целиот процес биде нетранспарентен и скриен од стручната јавност и граѓаните на нашата земја. Усвоениот предлог закон ја ограничува можноста за употреба на т.н. „бомби“, аудио материјалите да бидат користени како доказ во постапката, со што се поткопува целта поради која беше воопшто основано ова обвинителство, а тоа е борбата против високата корупција и организираната системска злоупотреба на државата и државните ресурси за остварување на

приватни интереси и имотна корист. Дополнително, содржината на предлог законот упатува на “преклопување” на надлежностите помеѓу СЈО и ОЈОГОКК, со тоа што ист вид на кривични дела се предмет на прогон во овие две обвинителства, но и на обновување на човечките ресурси од јавнообвинителскиот тим на секои 6 месеци до нивно комплетно менување при што дополнително се ставаат под знак прашалник веќе постоечките ресурси со кои ова обвинителство располага, а и во кои беше инвестирано досега.

Целиот процес на донесување на овој закон е неинклузивен, нетранспарентен и исполитизиран и на седница на Влада беше изгласан наведениот Предлог-Закон за Јавното обвинителство, кој се разликува од двете работни верзии и со кој се отвара вртата за амнестирање на некои од криминалите утврдени со „бомбите“. Ваквиот начин на работа на овој закон, продолжува и понатаму, со целосно исклучување на граѓанските организации од учеството во пишувањето на овој закон, и со јавно политичко договарање помеѓу т.н. „работни групи“ на најголемите политички партии СДСМ, ДУИ и ВМРО-ДМПНЕ.

### **3. Кривичен законик**

**Стратешка насока:** 5.1.1. Кодификација на вон кривични прописи во Кривичниот законик и негово усогласување со европските и меѓународните стандарди

**Мерка:** 5.1.1 -1 Изготвување нов Кривичен законик

**Рок на постапување:** јануари 2018 – октомври 2018

**Планирани и спроведени активности:**

<b>Планирани активности:</b>	<b>Планиран рок за спроведување:</b>	<b>Спроведени активности:</b>
1. Формирање на работна група со вклучување на јавни обвинители, претставници од СЈОРСМ, Здружение на јавни обвинители, академска јавност, ГС, НП, судии и адвокати.	1. Јануари 2018	Не е спроведено.
2. Компаративна анализа и разгледување на можните законски решенија	2. Јануари - Април 2018	Не е спроведено.
3. Подготовка на нацрт закон	3 Април - Мај 2018	Не е спроведено.
4. Доставување на предлог Закон до Влада на РСМ.	4. Јуни 2018	Не е спроведено.
5. Усвоени Предлог закон од страна на Владата на РСМ	5. Јули 2018	Не е спроведено.
6. Донесен закон од Собранието на РСМ	6. Октомври 2018	Не е спроведено.

Наместо целосно нов Кривичен Законик, на 77-та седница на Собранието на Република Северна Македонија, на 28.12.2018 година по скратена постапка беа усвоени измени и дополнувања на Кривичниот законик. Измените и дополнувањата предвидуваат соодветно кривично гонење на делата од омраза, како и воведување на нови одредби за заштита на сведоците и одредби за санкционирање на попречувањето на правдата. Меѓутоа покрај овие позитивни законски решенија, измените и дополнувањата воведоа намалување на казната затвор во членот 275-в за кривичното дело „Злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство“ и предвидоа ново кривично дело со членот 279-а „Даночна измама“. Измените на членот 275-в и воведувањето на членот 279-а воопшто не се спомнати во ПВР извештајот и образложението на предлог законот. Немањето на јасно образложение која е причината за ублажувањето на казнената политика на законодавецот за овој вид на кривични дела, имајќи го предвид општествениот контекст и се' поголемата застапеност на ваквите дела во пракса, донесувањето на законот во скратена постапка, без било каква транспарентност и јавна дебата која би одговарала на ваквите измени на Кривичниот законик, го наметнува прашањето за тоа која е вистинската намера на законодавецот за воведување на овие измени. Истото се однесува и на необразложената потреба од воведување на ново кривично дело (279-а „Даночна измама“). Имено, ПВР извештајот не оперира со статистички податоци за сторени кривични дела од овој модифициран вид на веќе постоечкото кривично дело „Даночно затајување“, со што би се оправдала потребата од воведување на ова дело, ниту пак постојат доволно релевантни податоци кои упатуваат на советодавни мислења од експертски групи (домашни или странски) за истата цел.

#### **4. Закон за изменување и дополнување на законот за академија за судии и јавни обвинители**

**Стратешка насока:** 2.2.7 Нови законски критериуми за состав на органите на управување и раководење на АСЈО

**Мерки:** 2.2.7-1 Законски измени во Законот за АСЈО заради отстранување на формални критериуми кои претставуваат пречка за ефикасно функционирање на Академијата.

**Рок на постапување:** ноември 2017 – јануари 2018 (го нема во Планот 18)

**Планирани и спроведени активности:**

Планирани активности:	Планиран рок за спроведување:	Спроведени активности:
1. Формирање на работна група за подготовка на измени и дополнувања на Законот за АСЈО	<b>1. Ноември 2017</b>	Работната група за подготовка на измени и дополнувања на Законот за АСЈО беше формирана во ноември 2017
2 Подготовка на нацрт закон	<b>2. Декември 2017</b>	Работната група го заврши нацрт законот за АСЈО
3. Запознавање на јавноста со предложеното законски решение (објава на ЕНЕР)	<b>3. Декември 2017</b>	Законот беше објавен на ЕНЕР во јануари 2018 година.
4. Доставување на предлог Закон до Влада на РСМ.	<b>4. Декември 2017</b>	Предлог законот беше доставен до Владата на РСМ во јули 2018 година.

5. Усвоени Предлог закони од страна на Владата на РСМ	<b>5. Декември 2017</b>	Владата го усвои предлог законот во јули 2018 година и го достави до Собранието на РСМ.
6. Донесени закони од Собранието на РСМ	<b>6. Јануари 2018</b>	Предлог измените беа во Собраниска процедура во јули 2018 година. Законот беше донесен на 29.08.2018 година.
<p><b>Имплементација на законот</b></p> <p>Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители на 28 ноември 2018 година ја одржа 138-та седница која беше јавна со предлог-дневен ред од пет точки. Една од тие точки на дневниот ред е и именување на директор и заменик директор на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, Скопје.<sup>2</sup> На оваа седница се донесе одлука со која Наташа Габер Дамјановска беше избрана за директор на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, Скопје.<sup>3</sup> На огласот за позицијата директор на АСЈО беа пријавени 4 кандидати. На оваа седница не е избран заменик-директор на АСЈО. За позицијата заменик – директор имаше само една пријава, но членовите на Управниот одбор заклучија дека кандидатот не исполнува еден од предвидените услови, односно не доставил документ за неосудуваност. Сè уште Управниот одбор на АСЈО не објавил нов оглас за избор на заменик-директор на АСЈО.</p> <p><b>Подготовка на Закон за измена и дополнување на Законот за академијата за судии и јавни обвинители</b></p> <p>На 8 февруари 2019 година беше формирана работна група во рамки на Министерството за правда за подготовка на предлог измени на Законот за академија за судии и јавни обвинители. Работната група е составена од 10 членови меѓу кои Директорката на АСЈО, претставници од Министерството за правда, судии, јавни обвинители и претставници на граѓанските организации. Подготовката на овие предлог измени има за цел да ги отстрани пречките со кои се соочува АСЈО, како и да се имплементираат препораките од Оценската мисија на ТАИКС за обука на судии и јавни обвинители.<sup>4</sup> Сè уште нема објава на ЕНЕР - известување за овие измени.<sup>5</sup></p>		

## **5. Закон за судовите**

**Стратешки насоки:** **2.2.3** Редифинирање на критериумите за унапредување на судијата и јавниот обвинител

2.2.10 Редифинирање на критериумите за избор на судија-поротник и зголемување на надоместокот предвиден за нивната работа.

2.3.6 Кодекс за судска етика како законска категорија

4.1.1.1 Оптимизација на судската мрежа

4.1.1.2 Специјализација на судиите

4.1.1.3 Специјализација на судиите

<sup>2</sup> Види повеќе на: <http://www.ipacademy.gov.mk/novosti/-----28-11-2018->

<sup>3</sup> Види повеќе на <http://www.ipacademy.gov.mk/novosti/10945>

<sup>4</sup> Временската рамка на мисијата е од 23 април до 26 април 2018 година.

<sup>5</sup> На енер е објавено известување за претходните измени на Законот за академија за судии и јавни обвинители кои стапаа во сила во септември 2018 година. Преземено на 15.03.2015 година:

[https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub\\_regulation&subitem=view\\_ann\\_detail&itemid=6RdFDx8qFJNPiTgWxNh7Iw==](https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_ann_detail&itemid=6RdFDx8qFJNPiTgWxNh7Iw==)



**Мерка:**

**2.4.6.-1** Донесување на: Закон за јавните обвинители Закон за Советот на ЈО Закон за судовите, Закон за Судскиот совет на РМ во правец на воведување на критериуми за унапредување кои ќе бидат во корелација со судискиот/обвинителскиот стаж, тежината, видот и комплексноста на предметите, професионалното оценување.

2.2.10 -1 Воведување на јасни критериуми за избор на судија поротник, како и зголемување на надоместот предвиден за нивната работа.

2.3.6 – 1 1. Воведување на законски основ за донесување на Кодекс за судска етика

4.1.1.1 – 1 Анализа за судската мрежа и бројот на судови во Република Северна Македонија со цел оптимизација на бројот на судови преку измени на Законот за судовите

4.1.1.2 – 1 Законско регулирање на критериумите за подготовка на Годишниот распоред за работа на судиите согласно соодносот на тежината на предметот со судискиот стаж и искуство

4.1.1.3 -1 Законски основи и ограничувања за вонредно менување на Годишниот распоред за работа на судиите во текот на годината

4.1.1.3 -2 Законски услови за специјализирани судии за постапување по предмети на СЈО и областа на меѓународна соработка

**Рок на постапување:** Февруари 2018 – Септември 2019 (Февруари 2019)

Планирани активности:	Планиран рок за спроведување:	Спроведени активности:
1. Формирање на работна група за изработка на Законот за судовите со вклучување на стручна, академска јавност и ГС.	<b>1. Февруари 2018</b>	Работната група за подготовка на Законот за судовите и Законот за судски совет е формирана во септември 2017 година. Во работната група се вклучени претставници на стручната фела од Здружението на судии, Врховниот суд на РСМ, Судскиот совет на РСМ, претставници на академската заедница и граѓански организации.
2. Користење на компаративни анализи	<b>2. Април 2018</b>	Во текот на целокупната подготовка на законот беа користени компаративни анализи во однос на најдобрите практики од Хрватска, Словенија, Црна Гора и Германија.
3 Подготовка на нацрт закон	<b>3. Мај 2018</b>	Работната група го заврши првиот нацрт на измените во октомври 2018 година. По објавувањето на текстот на ЕНЕР и јавните дебати Работната група повторно одржа состанок, за вградување на релевантните коментари. <b>Предлог измените на Законот за судови целосно ги имплементираат препораките на Венецијанската комисија. Овие</b>

**предлог измени беа одобрени од Венецијанската комисија во декември 2018 година.**

Со предлог измените се врши преименувања на називот на Основниот суд Скопје I Скопје и Основниот суд Скопје II Скопје во Основен кривичен суд Скопје и Основен граѓански суд Скопје; се проширува надлежноста на судовите со основна надлежност да постапуваат по предмети од меѓународна правна помош; повторно се сменети основите за одговорност на судиите, согласно препораките на Венецијанската комисија; се предвидува надлежност на општата седница на Врховниот суд на Република Северна Македонија да донесе етички Кодекс за судиите и судиите поротници; променети се критериумите за избор и унапредување на судиите; сменети се критериумите за избор на судии, единствена точка за влез во судството ќе биде ACJO (освен за поранешен судија на меѓународен суд); се предвидува можност и судија избран за подрачјето на еден основен или апелационен суд по истек на определен број години непрекинат судиски стаж во односниот суд да може да биде избран за подрачјето на друг основен односно апелационен суд (фактичко преместување); воведена е категорија на млади судии; се предвидува можноста судија во меѓународен суд да може да биде судија во сите истанци на судството доколку ги исполнува општите услови за избор на судија; се воведуваат дополнителни гаранции за судиите со цел јакнење на судската независност; Измените на член 7, ставот 3 ги вбројуваат основните судови во Кичево, Кавадарци и Гевгелија во редот на судови со проширена надлежност. Со предлог измените оваа одредба ќе се применува од 01.01.2021 година. Анализите покажуваат дека овие судови по обемот на својата работа треба да станат судови со проширена надлежност бидејќи континуирано

		<p>низ годините овие три суда имаат забележителен број предмети над просекот кој го имаат судовите со основна надлежност.<sup>6</sup></p> <p>Во декември 2018 година Министерството за правда направи анализа на судската мрежа со цел оптимизација на бројот на судови. Оваа анализа е презентирана на 10 седница на Советот за следење на имплементацијата на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор на 6 февруари 2019 година.<sup>7</sup> Во насока на оптимизација на судската мрежа, најавена е подетална анализа за секој суд поединечно.</p>
4. Запознавање на јавноста со предложеното законски решение (објава на ЕНЕР) и јавна расправа	<b>4. Јуни 2018</b>	Предлог измените беа објавени на ЕНЕР на 9.11.2018 година. Беше организирана јавна дебата за предлог измените на Законот за судови и Законот за судски совет организирана од Министерството за правда, ОБСЕ и Здружението на судии на 8 и 9 ноември 2018 година. На јавната расправа учествуваа голем број на засегнати страни.
5. Доставување на предлог Закон до Владата	<b>5. Јуни 2018</b>	декември 2018 година.
6. Усвоени Предлог закони од страна на Владата	<b>6. Јули 2018 (февруари 2019 година, согласно Планот 18)</b>	декември 2018 година.
7. Донесени закони од Собранието	<b>7. Септември 2018 (февруари 2019 година, согласно Планот 18)</b>	<b>4 март 2019 година.</b> За овие измени во Собранието на Република Северна Македонија беа доставени вкупно 22 амандмани, од кои 2 амандмани беа повлечени, 12 амандмани не беа усвоени, додека усвоени се 8 амандмани. Со амандманот 7 кој е усвоен, основните судови во Гевгелија, Кавадарци и Кичево добиваат проширена надлежност од 1 јануари 2020 година. <sup>8</sup> Сепак до моментот на изготвување на овој извештај Претседателот на државата не го потпиша Указот за

<sup>6</sup> Види повеќе на: [file:///C:/Users/Iva%20EPI/Downloads/zakon\\_za\\_sudovi-12122018 - sz\\_zabeleski-usoglaseno\\_4.pdf](file:///C:/Users/Iva%20EPI/Downloads/zakon_za_sudovi-12122018_-_sz_zabeleski-usoglaseno_4.pdf)

<sup>7</sup> Види повеќе на: <http://www.pravda.gov.mk/vest/2941>

<sup>8</sup> Види повеќе на: [file:///C:/Users/Iva%20EPI/Downloads/dopolnet\\_predlog\\_na\\_zakon\\_za\\_izmenuvanje\\_i\\_dopolnuvanje\\_na\\_zakonot\\_za\\_sudovite%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Iva%20EPI/Downloads/dopolnet_predlog_na_zakon_za_izmenuvanje_i_dopolnuvanje_na_zakonot_za_sudovite%20(1).pdf)

		прогласување на овој Закон за изменување и дополнување на Законот за судовите и со тоа истиот сè уште не е објавен во Службен весник и не е стапен во сила.
Имплементација на Законот		Ќе се следи континуирано во следниот период.
Забелешка: Во оваа табела се разгледуваат третиот сет на измени на законот на судови. Сè уште не е донесен целосен нов Закон за судовите.		
Транспарентност* Во работната група за подготовка на измените се вклучени претставници на стручната фела од Здружението на судии, Врховниот суд на РМ, Судскиот совет на РСМ, претставници на академската заедница и граѓански организации. Дополнително предлози за измена на законските решенија беа доставени и од судиите преку подружниците на Здружението на судии. Законот е објавен на ЕНЕР на 09.11.2018 година. Беше организирана јавна дебата за предлог измените на Законот за судови и Законот за судски совет организирана од Министарство за правда, ОБСЕ и Здружението на судии на 8 и 9 ноември 2018 година. На јавната расправа учествуваа голем број на засегнати страни.		

## **6. Закон за Судскиот совет на РСМ:**

### **Стратешки**

#### **насоки:**

- 2.1.2. Членовите на Судскиот совет потребно е да се избираат од редот на најискусните судии
- 2.1.3. Законско прецизирање на условот „истакнат правник“
- 2.2.2. Ревидирање на критериумите за оценување на судиите
- 2.2.3. Ревидирање на критериумите за оценување на судиите
- 2.3.1. Законски критериуми и постапка за утврдување индивидуална одговорност на членовите на Судскиот совет
- 2.5.1. Јакнеење на транспарентноста на Судскиот совет
- 4.1.2.1 Обезбедување и гарантирање на независноста, професионалноста и одговорноста на членовите на Судскиот совет

### **Мерки:**

- 2.1.2-1. Законско прецизирање така што изборот да се врши со исполнет услов најмалку судија на апелациски суд
- 2.1.3-1. Законско прецизирање со критериум за должина на работно искуство, материјата со која професионално се занимавале, стекнати сертификати, награди, објавени стручни трудови и сл.
- 2.2.3-1. Измени со цел воведување одредби за воведување објективни критериуми кои се во корелација со судскиот стаж, видот и комплексноста на предметите, професионалното оценување
- 2.2.3-2. Задолжително образложување и јавно објавување на одлуките на Судскиот совет за унапредување на судиите (рок: шест месеци по усвојување на законот)
- 2.3.1-1. Воведување законски одредби за основите и постапката за утврдување индивидуална одговорност на членовите на Судскиот совет
- 2.5.1-1. Воведување јасни критериуми, правила и процедури за јавност на седниците на Судскиот совет
- 2.5.1-2. Јавно објавување на сите одлуки за избор, унапредување, разрешување, утврдување дисциплинска одговорност на судии од страна на Судскиот совет почитувајќи ги одредбите за доверливост

- 4.1.2.1 – 1 Унапредување на критериумите за избор на членовите на Судскиот совет од редот на најiskusните судии кои најмалку го исполнуваат условот за вршење функција судија во апелационите судови
- 4.1.2.1 – 2 Одземање на правото на глас на претседателот на Врховниот суд во работењето на Судскиот совет
- 4.1.2.1 – 3 Депрофесионализација на членовите на Судскиот совет од редот на судиите и останатите членови со исклучок на Претседателот на Судскиот совет.

**Рок на постапување:** Февруари – Септември 2018 (Февруари 2019)

**Планирани и спроведени активности:**

Планирани активности:	Планиран рок за спроведување:	Спроведени активности:
1. Формирање на работна група за подготовка на измени и дополнувања на Законот за Судскиот совет	<b>1. Февруари 2018</b>	Работната група, која беше формирана уште во септември 2017 година за подготовка на сите измени и дополнувања, продолжи со работа. Во работната група се вклучени претставници на стручната фела од Здружението на судии, Врховниот суд, Судскиот совет, претставници на академската заедница и граѓански организации.
2 Подготовка на нацрт закон	<b>2. Април 2018</b>	Работната група имаше изработено прв нацрт закон по однос на овие стратешки насоки (освен 2.3.1.) во јануари 2018, но унапредена верзија по добиените први забелешки од Венецијанската комисија (вклучувајќи ги сите стратешки насоки) беше изработена во октомври 2018. Во оваа верзија речиси сите мерки наведени пред оваа табела се предвидени како законски измени. Измените главно се фокусираат на: допрецизирање на одредбите за постапката за утврдување одговорност на судија, критериумите за избор на судија во повисок суд како и нивното оценување/вреднување, воведување основи и постапка за индивидуална одговорност на членовите на Судскиот совет, но нема законски измени во однос на планираната и долго дебатирана мерка: депрофесионализација на работата на Судскиот совет. Забележително беше тоа што на ЕНЕР системот беше објавен текст на Закон за измени и дополнувања на

		Законот за судскиот совет, а во средината на месец декември 2018 година до Собранието од Владата беше доставен потполно нов текст на нов Предлог-Закон за Судскиот совет кој што во моментот е во Собраниска процедура, а во меѓувреме беше доставен на Венецијанска комисија за уште едно мислење. По објавување на мислењето од Венецијанската комисија кое се случинеодамна, на 18-ти март 2019 година, се очекува да продолжи законодавната процедура за донесување нов Закон за Судскиот совет со имплементирани препораки од Венецијанската комисија. <sup>9</sup>
3. Запознавање на јавноста со предложеното законски решение (објава на ЕНЕР и јавна расправа)	<b>3. Мај 2018</b>	На ЕНЕР системот беше објавен текст на Закон за измени и дополнувања на Законот за Судскиот совет, а потоа во декември до Собранието беше доставен потполно нов текст, нов предлог закон насловен како Предлог-Закон за Судскиот совет.
4. Доставување на предлог Закон до Влада на РСМ.	<b>4. Јуни 2018</b>	Почеток на декември 2018 година
5. Усвоени Предлог закони од страна на Владата на РСМ	<b>5. Јули 2018 (јануари 2019 година, согласно Планот 18)</b>	11.12.2018 година, а по неодамна донесеното мислење од Венецијанска комисија, не е ставен на дневен ред на седница на Влада.
6. Донесени закони од Собранието на РСМ	<b>6. Септември 2018 (февруари 2019 година, согласно Планот 18)</b>	Не е спроведено
Имплементација на законските измени		Делумно спроведено. Ќе се следи континуирано во наредниот период откако ќе се усвојат и последниот сет измени кои значат носење нов закон, а до тогаш ја следиме имплементацијата на измените кои се донесени во мај 2018 година. Има подобрување од аспект на транспарентност на Судскиот совет (иако не е целосна), но сè уште се видни јасни проблеми во однос на неговата отчетност и ефективност.

## **7. Закон за Советот на јавните обвинители**

### **Стратешки**

<sup>9</sup> Подетално види на <http://ihr.org.mk/index.php>

**насоки:**

2.1.2. Членовите на Советот на јавните обвинители потребно е да се избираат од редот на најискусните јавни обвинители

2.1.3. Законско прецизирање на условот „истакнат правник“

2.2.2. Ревидирање на критериумите за оценување на јавните обвинители

2.2.3. Ревидирање на критериумите за унапредување на јавните обвинители

2.3.1. Законски критериуми и постапка за утврдување индивидуална одговорност на членовите на Советот на јавните обвинители.

2.5.1. Јакнеење на транспарентноста на Советот на јавните обвинители

4.1.4.2 Зголемување на транспарентноста на Советот на јавните обвинители

**Мерки:**

2.1.2-1. Законско прецизирање така што изборот да се врши со исполнет услов најмалку јавен обвинител во вишо обвинителство

2.1.3-1. Законско прецизирање на условот „истакнат правник“ со критериум за должина на работно искуство, материјата со која професионално се занимавале, стекнати сертификати, награди, објавени стручни трудови и сл.

2.2.3-1. Измени со цел воведување одредби за воведување објективни критериуми кои се во корелација со јавнообвинителскиот стаж, видот и комплексноста на предметите, професионалното оценување

2.2.3-2. Задолжително образложување и јавно објавување на одлуките на Советот на јавните обвинители за унапредување на јавните обвинители (рок: шест месеци по усвојување на законот)

2.3.1-1. Воведување законски одредби за основите и постапката за утврдување индивидуална одговорност на членовите на Советот на јавните обвинители

2.5.1-1. Воведување јасни критериуми, правила и процедури за јавност на седниците на Советот на јавните обвинители

2.5.1-2. Јавно објавување на сите одлуки за избор, унапредување, разрешување, утврдување дисциплинска одговорност на јавни обвинители од Советот на јавните обвинители почитувајќи ги одредбите за доверливост

4.1.4.1 – 1 Депрофесионализација на членовите на Советот на јавните обвинители

**Рок на постапување:** Февруари – Септември 2018 (Февруари 2019)

**Планирани и спроведени активности:**

Планирани активности:	Планиран рок за спроведување:	Спроведени активности:
1. Формирање на работна група за подготовка на измени и дополнувања на Законот за Советот на јавните обвинители	<b>1. Февруари 2018</b>	Работната група, која беше формирана уште во текот на ноември 2017 година за подготовка на измени и дополнувања на овој Закон, работеше на неговите измени во текот на 2018 година. Во работната групата имаше претставници на различни засегнати страни, но немаше вклучени претставници од граѓанските организации (ИЧП веќе

		две години ја мониторира работата на Советот на јавните обвинители, а сепак не диби покана да биде дел од работната група).
2 Подготовка на нацрт закон	<b>2. Април 2018</b>	Работната група изработи нацрт закон по однос на дел од стратешките насоки, но иститот без никакво известување, ниту запознавање на јавноста, ниту пак организирање на некоја јавна дебата, кон крајот на ноември 2018 година беше објавен на ЕНЕР системот (кој има очигледен проблем во хронологијата на објави на законски измени). Измените главно се фокусираат на: зголемување на транспарентноста на овој орган, воведување основи и постапка за индивидуална одговорност на членовите на Советот на јавните обвинители, но нема законски измени во однос на планираната и дебатирана мерка: депрофесионализација на работата на Советот на јавните обвинители. Забележително беше што на 5-ти март 2019 година до Собранието од Владата беше доставен Предлог-Закон за измени и дополнувања на Законот за Советот на јавните обвинители, и тоа во скратена постапка, а кој што во моментот е во Собраниска процедура.
3. Запознавање на јавноста со предложеното законски решение (објава на ЕНЕР и јавна расправа)	<b>3. Мај 2018</b>	На ЕНЕР системот беше објавен текст на Закон за измени и дополнувања на Законот за Советот на јавните обвинители на 29.11.2018 година, а потоа на 5-ти март 2019 година беше доставен до Собранието.
4. Доставување на предлог Закон до Влада	<b>4. Јуни 2018</b>	Крај на декември 2018 година
5. Усвоени Предлог закони од страна на Владата	<b>5. Јули 2018 (ноември 2018 година, согласно План 18)</b>	Февруари 2019 година
6. Донесени закони од Собранието	<b>6. Септември 2018 (декември 2018 година, согласно План 18)</b>	<b>Не е спроведено.</b> Доставен е Предлог-Законот за измени и дополнувања на Законот за Советот на јавните обвинители <b>на 5-ти март 2019 до Собранието во скратена постапка.</b>
Имплементација на законските измени		<b>Не е спроведено.</b> Ќе се следи континуирано во наредниот период



		<p>откако ќе се разгледуваат и гласаат предложените измени на законскиот текст во скратена постапка. Предложените измени главно ги следат и во голем дел се истоветни со измените кои се пропишани во регулативата за Судскиот совет. Единствено во овие измени не се предвидуваат измени, ниту прецизирања на одредбите кои се однесуваат на оценувањето на јавните обвинители, а кое е релевантно и за нивната работа и за нивното унапредување.</p> <p>Инаку има мало подобрување во однос на транспарентноста во рабтењето на Советот на јавните обвинители бидејќи има нова веб страница.</p>
--	--	--

### **3. Совет на Влада на РСМ за следење на имплементација на Стратегијата за реформа во правосудниот сектор (2017-2022)**

Одржа 3 седници во извештајниот период чиј главен фокус беа измените во сите овие системски закони кои се релевантни за реформата во правосудниот сектор, но констатираме дека и покрај тоа што беа ставени на дневен ред на седница на Советот, сепак некои предложени измени беа повлечени од самата седница или пак нивното разгледување се одложи за некој следен пат (иако во меѓувреме постапката за нивно донесување продолжи или пак целосно заврши во законодавниот дом без за нив детално да се произнесе Советот при Влада за следење на реформите во правосудниот сектор.

### **9. Закон за адвокатура**

**Стратешка насока:** 2.2.5 Воведување на законска обврска за континуирана обука на адвокатите

**Мерки:** 2.2.5-1 Измена на Законот за адвокатура со цел воведување на континуирана обука за адвокатите, организирана од страна на Адвокатска комора со законски утврден фонд на часови на годишно ниво.

2.2.5-2 Креирање на Програма и методологија за реализација на задолжителна континуирана обука за адвокатите од страна на АКРМ.

**Рок на постапување:** Април – Септември 2018

**Планирани и спроведени активности:**

Планирани активности:	Планиран рок за спроведување:	Спроведени активности:
1. Формирање на работна група за подготовка на измени и дополнувања на Законот за адвокатура	1. Април 2018	Работната група за подготовка на измени и дополнувања на Законот за адвокатура беше формирана во април 2018

2 Подготовка на нацрт закон	<b>2. Мај 2018</b>	Работната група сеуште нема изработено нацрт закон
3. Запознавање на јавноста со предложеното законски решение (објава на ЕНЕР и јавна расправа)	<b>3. Мај 2018</b>	Не е спроведено
4. Доставување на предлог Закон до Влада на РМ.	<b>4. Мај 2018</b>	Не е спроведено
5. Усвоени Предлог закони од страна на Владата на РСМ	<b>5. Јуни 2018</b>	Не е спроведено
6. Донесени закони од Собранието на РСМ	<b>6. Септември 2018</b>	Не е спроведено
Креирање на Програма и методологија за реализација на задолжителна континуирана обука за адвокатите од страна на АКРМ.	<b>Три месеци по донесувањето на Законот</b>	Не е спроведено

### **10. Закон за бесплатна правна помош**

**Стратешка насока:** 2.6.1 Ефективен, ефикасен и одржлив систем за БПП преку Донесување на нов Закон за бесплатна правна помош

**Мерка:** 2.6.1.1-1 Донесување на нов Закон за БПП согласно ЕУ стандардите со кој ќе се зајакне системот на претходна правна помош преку: проширување на опсегот на корисници на БПП, јакнење на капацитетите на подрачните одделенија на МП, проширување на областите за овозможена БПП со исклучок на кривичната сфера, оптимизација на адвокатските трошоци за БПП и надзор врз квалитетот на адвокатите и на здруженијата кои овозможуваат БПП

**Рок на постапување:** Април 2018

**Планирани и спроведени активности:**

<b>Планирани активности:</b>	<b>Планиран рок:</b>	<b>Спроведени активности:</b>
1. Формирана работна група за изготвување на Закон за бесплатна правна помош со учество на сите засегнати страни	1. Завршено	Работната група која работеше на предлог текст за нов Закон за бесплатна правна помош беше формирана во октомври 2016 година. Во работната група учествуваа претставници од сите засегнати страни (Министерства за правда, труд и социјална политика, внатрешни работи, АКРМ, судство и овластени здруженија за бесплатна правна помош. Работната група одржа девет состаноци.
2. Подготовка на нацрт закони	2. Завршено	Работната група изработи нацрт предлог закон во октомври 2017.
3. Запознавање на јавноста со предложеното законско решение (објава на ЕНЕР и јавна расправа)	3. Ноември	Предлог законот беше објавен на ЕНЕР на 29.11.2017.

4. Доставување на предлог Закон до Влада на РМ.	4. Декември 2017	Предлог законот беше доставен до Владата на РСМ во јануари 2018 година.
5. Усвоени Предлог закони од страна на Владата на РСМ	5. Февруари 2018	Владата го усвои предлог законот во февруари 2018 година и го достави до Собранието на РСМ.
6. Донесени закони од Собранието на РСМ	6. Април 2018	Поради одредени недостатоци во предлог законот група граѓански организации достави барање за јавна расправа во однос на поднесениот закон. На јавната расправа која се одржа во март 2018 се укажа на проблемот со несоодветно уредената претходна правна помош, рестриктивноста во однос на правните прашања за кои може да се одобри бесплатна правна помош како и во однос на постапката за одобрување. АКРМ особено реагираше на предложениот модел за исплата на наградата на адвокатите ангажирани во случаи во кои е одобрена БПП. Поради реакциите МП го повлече предлог законот и го врати на доработка. По осум месеци Министерството започна нов процес за ПВР на 12.11.2018. Нацрт-законот беше доставен до Владата на РСМ и усвоен на седницата одржана на 124тата седница на владата во март 2019. Законот се очекува да биде доставен до Собранието и донесен во текот на март-април 2019.
7. Подготовка и носење на подзаконски акти	7. Три месеци по донесувањето на законот	Н/А

## **11. Закон за извршување**

**Стратешка насока:** 2.6.3.1 Јакнење на професионалните капацитети на извршителите, поедноставување на извршувањето, намалувањена трошоците на извршувањето, соодветно конципирање на испитот за извршители и начинот на негово полагање

**Мерка:** 2.6.3.1-1 Измена на Законот за извршување за јакнење на професионалните капацитети на извршителите, поедноставено извршување, намалување на трошоците на извршувањето, соодветно конципирање на испитот за извршители и начинот на неговото полагање

2.6.3.1-2 Изработка на подзаконските акти кои ќе произлезат од законските измени со цел операционализација на законските решенија

**Рок на постапување:** Февруари 2018

**Планирани и спроведени активности:**

Планирани активности:	Планиран рок:	Спроведени активности:
1. Формирање на работна група за подготовка на Законот за извршување, со учество на претставници од АКРМ, НКРМ, КИРМ, НП, Стопанските комори и научна јавност	1. Завршено	Работната група која работеше на предлог текст на измените беше формирана во август 2017 година. Во работната група учествуваа претставници од наведените засегнати страни
2. Подготовка на нацрт закони	2. Октомври 2017	<p>Работната група изработи нацрт предлог закон во октомври 2017. Со предлог законот се прави обид да се адресираат следниве проблеми:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Променетиот режим на намирување на трошоците во постапката за извршување, со обврската за доверителот да ги авансира цената за администрирање, првичниот налог за извршување и реалните трошоци, за секое поединечно дејствие, значително дополнително ги оптовариле деловните субјекти кои претходно ја користеле можноста од Тарифата доверителот и извршителот да се договорат да го одложат плаќањето на цената на извршните дејствија до завршување на извршувањето, освен за реалните трошоци кои произлегуваат од извршните дејствија, што обезбедува флексибилност и приспособување кон интересите на доверителите, но и на извршителите во насока на постигнување на поголема ефикасност во постапката на присилно извршување.</li> <li>2. Ретроактивната примена на законот во однос на обврската за авансирање на трошоците од страна на доверителот поведени според Законот за извршување од 2005 година, на штета на доверителите и целите на извршувањето.</li> <li>3. Задолжителната вонсудска наплата на долговите по основ на веродостојните исправи за обврски од комунални услуги во проширено значење, оневозможувајќи ги доверителите да бараат намирување на своите побарувања во соодветните постапки, со што значително се оптоваруваа деловните субјекти опфатени со оваа обврска.</li> <li>4. Неможноста, компаниите како доверители да ги наплатат своите</li> </ol>

		<p>побарувања спрема Република Северна Македонија и нејзините органи, единиците на локалната самоуправа и јавните претпријатија, поради околноста што покрај предметите и правата и паричните средства на нивните сметки кај сите носители на платниот промет се изземаат од извршување, како предмети и права кои се неопходни за вршење на дејноста, со што практично се оневозможуваат деловните субјекти во постапка на присилно извршување да си ги наплатат побарувањата кои ги имаат кон овие институции.</p> <p>5. Висината на трошоците на извршувањето во целина, заради што се бара ревизија на Тарифата, но и на одредбите за оценките на недвижностите кои екстремно го поскапуваат извршувањето.</p> <p>6. Проблемите во извршувањето врз недвижности за кои укажа Здружението на банкарството уште во 2016 година по однос на преземање на извршни дејствија над недвижен имот кој останал со незапишани сопственички права, спроведување на извршувањето над недвижен имот опишан во лист за предбелешки на градба, кои останале нерегулирани со одредбите на новиот Закон за извршување. Воедно реагираа и по однос на укинатата трета јавна продажба на недвижности, укажувајќи дека на тој начин се намалува процентот на успешни јавни наддавања и се оштетуваат како доверителот, така и должникот</p>
3. Вградување на релевантните мислења и укажувања, за квалитетот и трошоците на извршувањето доставени од бизнис заедницата.	3. Октомври 2017	Делумно спроведено во рамки на работата на работната група.
4. Запознавање на јавноста со предложеното законско решение (објава на ЕНЕР и јавна расправа)	4. Ноември 2017	Нацрт законот беше објавен навремено во ноември 2017 година. Објавата на законот поттикна значителна дебата помеѓу стручната јавност што се огледа во значителниот број на коментари и предлози објавени на ЕНЕР.
5. Доставување на предлог Закон до Влада на РСМ.	5. Ноември 2017	Предлог законот беше доставен во септември 2018 до Владата на РСМ со

		значително одолговлекување поради потребата од соодветно спроведување на консултативен процес со засегнатите страни.
6. Усвојување на Предлог законот од Владата на РСМ	6. Декември 2017	Владата го усвои предлог законот во септември 2018
7. Донесување на законот од Собранието на РСМ	7. Февруари 2018	Законот беше доставен до Собранието веднаш по донесувањето од страна на Владата. На 5-ти ноември 2019 беше одржана јавна расправа во Собранието на РСМ. Законот беше донесен на 18 декември 2018, 10 месеци по истекот на рокот.

## **12. Закон за нотаријат**

**Стратешка насока:** 2.6.4.1 Јакнење на професионалните капацитети на нотаријатот и зголемување на ефикасноста од нивната работа.

**Мерка:** 2.6.4.1 – 1 Измена на законот за нотаријат за редефинирање на нотарски акт, поедноставено постапување, зголемување нефикасноста, намалување на трошоците, поедноставена постапка за именување и конципирање на испитот за нотари

**Рок на постапување:** Февруари 2018

**Планирани и спроведени активности:**

<b>Планирани активности:</b>	<b>Планиран рок:</b>	<b>Спроведени активности:</b>
1. Формирање на работна група за подготовка на Законот за нотаријат со учество на претставници од АКРМ, НКРМ, КИРМ, НП, Стопанските комори и научна јавност	1. Завршено	Работната група која работеше на предлог текст на измените беше формирана во август 2017 година. Во работната група учествуваа претставници од наведените засегнати страни
2. Подготовка на нацрт закони	2. Октомври 2017	Работната група изработи нацрт предлог закон во октомври 2017. Со предлог законот се прави обид да се адресираат следниве проблеми: Сложена и неспроведлива постапка за спроведување на конкурс за именување на нотари и полагање на квалификационен испит, испит за рангирање, испит за заменик-нотар, испит за помошник-нотар, испит за

		нотарски стручен соработник и испит за проверка на знаењата на нотарите - Скапа и неефикасна оставинска постапка, како и неекономични постапки за потврдување на приватни исправи и предлози за издавање на решенија за нотарски платни налози.
3. Вградување на релевантните мислења и укажувања, за квалитетот и трошоците на извршувањето доставени од бизнис заедницата.	3. Октомври 2017	Делумно спроведено во рамки на работата на работната група.
4. Запознавање на јавноста со предложеното законско решение (објава на ЕНЕР и јавна расправа)	4. Ноември 2017	Нацрт законот беше објавен навремено во ноември 2017 година. Објавата на законот поттикна значителна дебата помеѓу стручната јавност што се огледа во значителниот број на коментари и предлози објавени на ЕНЕР.
5. Доставување на предлог Закон до Влада на РСМ.	5. Ноември 2017	Предлог законот беше доставен во септември 2018 до Владата на РСМ со значително одолговлекување поради потребата од соодветно спроведување на консултациен процес со засегнатите страни.
6. Усвојување на Предлог законот од Владата на РСМ	6. Декември 2017	Владата го усвои предлог законот во септември 2018
7. Донесување на законот од Собранието на РСМ	7. Февруари 2018	Законот беше доставен до Собранието веднаш по донесувањето од страна на Владата. На 6-ти ноември 2019 беше одржана јавна расправа во Собранието на РСМ. Законот беше донесен на 18 декември 2018, 10 месеци по истекот на рокот.

### **13. Реформа на стручните испити**

**Стратешка цел:** 2.2 Квалитет

**Стратешка насока:** 2.2.4 Укинување на електронско полагање на стручните испити и воведување на усно и писмено полагање на кандидатите пред стручни комисији, врз основа на мерливи и објективни критериуми за проценка на нивните знаења

**Мерка:** 2.2.4-1 Донесување законски решенија со кои електронското полагање на испитите ќе биде заменето со устен испит и писмена вежба „студии на случај“ пред Комисија

Планирани активности:	Планиран рок:	Статус на спроведувањето на активностите:
<p>1. Формирање работни групи за Законот за нотаријатот, Законот за извршување, Законот за правосудниот испит, Закон за медијација, Закон за вештачење, Закон за процена</p>	<p>ЗН и ЗИ Септември 2017</p> <p>ЗПИ, ЗП, ЗВ и ЗМ Декември 2017</p>	<p><b>ЗН и ЗИ</b> Работната група која работеше на предлог текст на измените на овие два закони беше формирана во август 2017 година (еден месец пред истекот на рокот). Во работната група учествуваа претставници од наведените засегнати страни</p> <p><b>ЗПИ</b> Во февруари 2019 година (со задоцнување од повеќе од една година од планираниот рок) Министерството за правда формираше работна група за изготвување на предлог текст за нов Закон за правосуден испит. Во работната група учествуваат претставници од судството, обвинителството, адвокатурата како и претставници од граѓанскиот сектор.</p> <p><b>ЗП</b> Работна група за измена на Законот за проценка не е формирана</p> <p><b>ЗВ</b> Не е спроведена</p> <p><b>ЗМ</b> Работната група за измена на Законот за медијација е формирана во Мај 2018 и во неа учествуваат претставници на повеќе засегнати страни.</p>
<p>2. Подготовка на нацрт-закон</p>	<p>ЗН и ЗИ Октомври 2017</p> <p>ЗПИ, ЗП, ЗВ и ЗМ Февруари 2018</p>	<p><b>ЗН и ЗИ</b> Работните групи ги изработија нацрт предлозите за овие два законите во октомври 2017 во рамки на рокот воспоставен со акцискиот план. Во двата нацрт предлози покрај останатите промени се укина електронското полагање на стручните испити и се замени со полагање на испит кој има писмен и устен дел.</p> <p><b>ЗПИ</b> Предлогот за нацрт-закон за правосудниот испит во моментот на издавањето на овој документ во моментот е во фаза на изработка на ниво на работната група.</p> <p><b>ЗП</b></p>



		<p>Не е започнат процес за измена или донесување нов Закон за процена.</p> <p><b>ЗВ</b> Не е спроведена</p> <p><b>ЗМ</b> Текст за нацрт законот беше изработен и објавен во октомври 2018. Со нацрт законот се укинува електронското полагање на испитот за медијатори и се воспоставува испит во кој има теоретски практичен дел.</p>
3. Запознавање на јавноста со предложеното законско решение (објава на ЕНЕР и јавна расправа)	<p><b>ЗН и ЗИ</b> Ноември 2017</p> <p><b>ЗПИ, ЗП, ЗВ и ЗМ</b> Март 2018</p>	<p><b>ЗН и ЗИ</b> Нацрт законите беа објавени навремено во ноември 2017 година. Објавата на законот поттикна значителна дебата помеѓу стручната јавност што се огледа во значителниот број на коментари и предлози објавени на ЕНЕР.</p> <p><b>ЗПИ</b> Во фаза на изработка.</p> <p><b>ЗП</b> Не е започнат процес за измена или донесување нов Закон за процена.</p> <p><b>ЗВ</b> Не е спроведена</p> <p><b>ЗМ</b> Текст за нацрт законот беше изработен и објавен на ЕНЕР во октомври 2018 (осум месеци по рокот воспоставен со акцискиот план).</p>
4. Доставување предлог-закон до Влада на РСМ.	<p><b>ЗН и ЗИ</b> Ноември 2017</p> <p><b>ЗПИ, ЗП, ЗВ и ЗМ</b> Мај 2018</p>	<p><b>ЗН и ЗИ</b> Предлог законите беа доставени во септември <b>2018</b> до Владата на РСМ со значително одолговлекување поради потребата од соодветно спроведување на консултатицен процес со засегнатите страни.</p> <p><b>ЗПИ</b> Во фаза на изработка.</p> <p><b>ЗП</b> Не е започнат процес за измена или донесување нов Закон за процена.</p> <p><b>ЗВ</b> Не е спроведена</p>

		<b>ЗМ</b>
5. Усвоени предлог-закони од страна на Владата на РСМ	ЗН и ЗИ Декември 2017  ЗПИ, ЗП, ЗВ и ЗМ Јуни 2018	<b>ЗН и ЗИ</b> Владата ги усвои предлог законите во септември 2018  <b>ЗПИ</b> Во фаза на изработка.  <b>ЗП</b> Не е започнат процес за измена или донесување нов Закон за процена.  ЗВ Не е спроведена  <b>ЗМ</b> Не е усвоен предлог-закон за Медијација.
6. Донесени закони од Собранието на РСМ	ЗН и ЗИ Февруари 2018  ЗПИ, ЗП, ЗВ и ЗМ Септември 2018	<b>ЗН и ЗИ</b> Законите беа доставени до Собранието веднаш по донесувањето од страна на Владата. На 5-ти и 6-ти ноември 2018 беа одржани јавни расправи за предложените закони. Собранието ги донесе законите на седницата одржана на 18 декември 2018, 10 месеци по планираниот рок. Со законите се укинува електронското полагање на професионалните испити и се воспоставува писмено и усно полагање.  <b>ЗПИ</b> Во фаза на изработка.  <b>ЗП</b> Не е започнат процес за измена или донесување нов Закон за процена.  ЗВ Не е спроведена  <b>ЗМ</b> Не е донесен предлог-закон за Медијација.
7. Изготвување подзаконски акти и нова Програма за спроведување на испитите.	Два месеци од донесувањето на законите	<b>ЗН и ЗИ</b> Министерството за правда во февруари 2019, во планираниот рок донесе Програма за содржина на полагање на нотарскиот испит, Правилник за полагање на нотарскиот испит и Правилник за програмата и начинот на организирањето и полагањето на испитот за извршители и

		<p>формата и содржината на уверението за положен испит за извршители.</p> <p>За останатите закони оваа активност не е реализирана.</p>
--	--	--

#### **14. Закон за управните спорови**

**Стратешка цел:** 2.2 Квалитет

**Стратешка насока:** 5.2.4 Обезбедување извршност на пресудите во управен спор

**Мерка:** 5.2.4.-1 Нов Закон за управните спорови со кој ќе се предвидат санкции за службените лица во јавните органи кои при повторно решавање на предмет вратен од Управниот суд не ја извршиле пресудата на Судот и не одлучиле согласно напатствијата на Судот

**Рок на постапување:** Септември 2018

Планирани активности:	Планиран рок:	Статус на спроведувањето на активностите:
1. Формирање на работна група за подготовка на Законот за управните спорови со учество на претставници од Управниот суд, Вишиот управен суд, Апелациониот суд Скопје, МИОА, Управен инспекторат, невладин сектор и научна јавност	Завршено	Работната група која работеше на предлог текст на Законот за управните спорови беше формирана во мај 2017 година. Во работната група учествуваа претставници од наведените засегнати страни.
2. Подготовка на нацрт Закон за управните спорови	Мај 2018 година	Работната група изработи нацрт Закон за управните спорови во периодот мај/јули 2018 година. Со предлог законот се прави обид да се адресираат следниве проблеми: зголемување на ефикасноста и ефикасноста на Управниот суд, решавање на ефикасноста и целесходноста на Вишиот управен суд и пренесување на надлежноста во Врховниот суд на Република Северна Македонија, воспоставување на модел постапка и модел одлука за решавање на истородни и репетитивни управни спорови.
3. Вградување на релевантните мислења и препораки произлезени Функционалната анализа на управните судови изработена во рамките на Проектот „Подобрување на ефикасноста и ефикасноста на системот на	Април 2018 година	Целосно спроведено во рамки на работата на работната група (3 Октомври 2017)

административна правда во Македонија“ финансирана од Фондот за добро владеење на Владата на Обединетото Кралство		
4. Финализирање на Предлог Законот за управните спорови	Мај 2018 година	Предлогот е усогласен со наодите и препораките на Извештајот на оценската мисија за административна правда на Европската комисија (14 Ноември 2018 година)
5. Запознавање на јавноста со предложеното законско решение (објава на ЕНЕР)	Јуни 2018 година	Нацрт Законот беше објавен навремено во август 2018 година. Објавата на нацрт законот не предизвика дебата помеѓу стручната јавност односно нацртот немаше ниту еден коментар објавен на ЕНЕР.
6. Доставување на предлог Закон до Влада на РСМ.	Јуни 2018	Предлог Законот за управните спорови сеуште не е доставен во Владата на Република Северна Македонија
7. Усвојување на Предлог законот од Владата на РСМ	Јули 2018	Се доцни со усвојувањето на Предлог Законот за управните спорови од причина што истиот требаше да биде усвоен од страна на Владата на Република Северна Македонија во периодот јули/август 2018 година.  Владата го поднесе Предлог Законот за управните спорови до Собранието во декември 2018 со европско знаменце.
8. Донесување на законот од Собранието на РСМ	Септември 2018 година  Февруари/Март 2019 година	Се доцни со усвојувањето на Предлог Законот за управните спорови од страна на Собранието на Република Северна Македонија од причина што истиот требаше да биде усвоен од страна на Владата на Република Македонија во периодот септември 2018 година.  На 6 февруари Предлог Законот за управните спорови ја помина фазата на прво читање во Собранието на РСМ. На 4 март Предлог Законот за управните спорови беше во фаза на второ читање. По доставените и изгласани амандмани, законот беше изгласан со двотретинско мнозинство на пратеници.

Претседателот на РСМ одби да го потпише указот за прогласување на Законот за управните спорови. Согласно Деловникот на Собранието, откако ќе биде повторно изгласан на седница во Собрание, тој ќе биде потпишан од страна на Претседателот на Собранието и објавен во Службен весник на Република Северна Македонија. Законот за управните спорови ќе стапи на сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Северна Македонија", а ќе отпочне да се применува една година од денот на влегувањето во сила.

## 15. Закон за прекршоците

### Стратешка насока: 5.3.1 Намалување на прекршочните глоби

**Мерка:** 5.3.1 – 1 Утврдување на точен распон на висината на прекршочните глоби во ЗП со ограничена можност со материјални закони да се утврди повисока прекршочна глоба

**Рок на постапување: Септември 2018**

Планирани активности:	Планиран рок:	Статус на спроведувањето на активностите:
1. Формирање на работна група за подготовка на Законот за прекршоците со учество на претставници од Кривичен суд, Управниот суд, Вишиот управен суд, Апелациониот суд Скопје, Врховен суд на РСМ, МИОА и научна јавност	Завршено	Работната група која работеше на предлог текст на Законот за прекршоците беше формирана во април 2018 година. Во работната група учествуваа претставници од наведените засегнати страни.
2. Вградување на релевантните мислења и препораки	Април 2018	Во периодот Септември-Ноември 2018 година целосно спроведено во рамки на работата на работната група
3. Подготовка на нацрт Закон за прекршоците	Мај 2018 година	Работната група изработи нацрт Закон за прекршоците во периодот април/јули 2018 година. Со предлог законот се адресираат следниве проблеми: редуцирање на висината на прекршочните санкции и нивно ограничување, намалување на периодот на застареност на прекршочното гонење и прекршочните санкции, зголемување на надлежноста на редовните судови во прекршочната постапка, и други.
4. Запознавање на јавноста со предложеното законско решение (објава на ЕНЕР)	Јуни 2018 година	Нацрт Законот беше објавен навремено во јули 2018 година
5. Финализирање на Предлог Законот за прекршоците	Јуни 2018 година	До Ноември 2018 година предлогот е усогласен со наодите и препораките на Извештајот на оценската мисија за административна правда на Европската комисија
6. Доставување на предлог Закон до Влада на РСМ.	Јуни 2018 година	Предлог Законот за прекршоците сеуште не е доставен во Владата на Република Северна Македонија
7. Усвојување на Предлог законот од Владата на РСМ	Јули 2018 година	Се доцни со усвојувањето на Предлог Законот за управните спорови од причина што истиот требаше да биде усвоен од страна на Владата на Република Северна Македонија во периодот јули/август 2018 година
8. Донесување на законот од Собранието на РСМ	Септември 2018 година	Се доцни со усвојувањето на Предлог Законот за прекршоците од страна на

	Февруари/Март 2019 година	<p>Собранието на Република Северна Македонија од причина што истиот требаше да биде усвоен под страна на Владата на Република СевернаМакедонија во периодот септември 2018 година.</p> <p>На 7 февруари Предлог Законот за прекршоци беше во фаза на прво читање. Втората фаза на читање на законот се одржа на 4 март 2019 година. По доставените и изгласани амандмани, законот беше изгласан со двотретинско мнозинство на пратеници.</p>
--	------------------------------	--

Претседателот на РСМ одби да го потпише указот за прогласување на Законот за прекршоци. Согласно Деловникот на Собранието, тој ќе биде потпишан од страна на Претседателот на Собранието и објавен во Службен весник на Република Северна Македонија. Законот за прекршоци се уште не е стапен на сила. По неговото објавување на сила, Законот за прекршоци ќе стапи на сила веднаш.